



KONTRATË

për furnizim publik të mallrave

"Furnizim, transport dhe montim të ulëseve të parkut dhe shportave për mbeturina nëpër parqe"

Pjesa 1: Furnizim, transport dhe montim të ulëseve të parkut

I. PALËT E KONTRAKTUARA

1. KOMUNA E ČAIRIT, me seli në rr. "Hristijan Todorovski Karposh" nr. 5, NVT 4030004555423 e përfaqësuar nga Kryetari Visar Ganiu (në tekstin e mëtutjeshëm: **Organ i kontraktuar**) nga njëra anë dhe

2. Shoqata për prodhimtari, tregëti dhe shërbime PANDEM SHPKNJP ekport import Strugë, me seli në bul. Mirçe Acev nr.5-A, Strugë me NTV: 4026993105280, NBAS: 4633920 dhe xhirrollogari / llogari të transaksionit: 290000019690081 deponues i TTK Banka, e përfaqësuar nga ana e Personit përgjegjës Marjan Cvetanoski (në tekstin e mëtutjeshëm: **Bartës i furnizimit**) nga ana tjetër.

II. LËNDA E KONTRATËS

Neni 1

Me këtë Kontratë rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta të Organit të kontraktuar dhe Bartësit të furnizimit si palë të kontraktuara në lidhje me furnizimin publik të mallrave për Pjesën 1: "Furnizim, transport dhe montim të ulëseve të parkut" lëndës së furnizimit të mallrave për Furnizim, transport dhe montim të ulëseve të parkut dhe shportave për mbeturina nëpër parqe" e realizuar në Procedurë të hapur të

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки

"Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи и корпи за отпадоци низ парковите"

Дел 1: Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ОПШТИНА ЧАИР, со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 5, со ЕДБ: 4030004555423 застапувана од страна на Градоначалникот Висар Ганиу (во понатамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна и

2. Друштво за производство, трговија и услуги ПАНДЕМ ДООЕЛ увоз извоз Струга, со седиште на ул. Мирче Ацев бр. 5-А, Струга со ЕДБ: 4026993105280, ЕМБС: 4633920 и жиро сметка/трансакциска сметка: 290000019690081 депонент на ТТК Банка застапувано од страна на Одговорното лице Марјан Цветаноски (во понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на Договорниот орган и Носителот на набавката како договорни страни, во врска со Дел 1: "Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи" од јавната набавка на стоки за "Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи и корпи за отпадоци низ парковите" спроведена во Поедноставена отворена постапка со објавување на Оглас

thjeshtë me publikim të Shpalljes me nr. 06675/2021 të datës 20.04.2021, në pajtim me Dokumentacionin tenderues nr. 05-863/3 të datës 20.04.2021, Raportin për procedurën e realizuar me nr. 05-863/6 të datës 28.05.2021 dhe Vendimin për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm nr. 05-863/8 të datës 28.05.2021.

Neni 2

Llojet e ulëseve të parkut lëndë e furnizimit të **Pjesës 1**, dimensionet dhe sasia e tyre janë të dhëna në specifikacionet teknike të dokumentacionit tenderues me nr. 05-863/3 të datës 20.04.2021.

III. KONËZGJATJA E KONTRATËS

Neni 3

Kjo Kontratë lidhet dhe vlen për periudhë prej një viti nga dita e nënshkrimit të saj nga ana e të dy palëve të kontraktuara ose deri në harxhimin e vlerës së kontratës.

IV. VLERA E KONTRATËS

Neni 4

Vlera e përgjithshme për realizimin e lëndës së furnizimit është **675.000,00** denarë pa përfshirje të TVSH-së, vlera e TVSH-së është **121.500,00** denarë ose gjithsej me përfshirje të TVSH-së është **796.500,00** denarë në pajtim me Ofertën përfundimtare të Bartësit të furnizimit të parashtuar me datë 07.07.2020.

V. MËNYRA DHE AFATI I REALIZIMIT TË SHËRBIMIT

Neni 5

Bartësi i furnizimit është i obliguar që ulëset e parkut lëndë e furnizimit t'i sigurojë dhe montojë në tërësi sipas specifikacioneve teknike të dokumentacionit tenderues. Ulëset e parkut do të vendosen në mënyrë sukcesive në territorin e Komunës së Çairit varësisht nga nevojat

br. 06675/2021 од 20.04.2021 година, согласно Тендерската документација бр. 05-863/3 од 20.04.2021 година, Извештајот од спроведена постапка бр. 05-863/6 од 28.05.2021 година и Одлуката за избор на најповолен понудувач бр. 05-863/8 од 28.05.2021 година.

Член 2

Видот на парковските клупи предмет на набавка на Дел 1, нивната димензија и вкупна количина се дадени во техничките спецификации од тендерската документација бр. 05-863/3 од 20.04.2021 година.

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој Договор се склучува и важи за период од една година од денот на неговото потпишување од страна на двете договорни страни или до исцрпување на вредноста на договорот.

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност за реализација на предметната набавка изнесува **675.000,00** денари без вклучен ДДВ, вредноста на ДДВ изнесува **121.500,00** денари или се вкупно со вклучен ДДВ изнесува **796.500,00** денари согласно Конечната понуда на Носителот на набавката поднесена на ден 07.07.2020 година.

V. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

Член 5

Носителот на набавката е должен парковските клупи предмет на набавка да ги испорача и монтира во целост согласно техничките спецификации од тендерската документација. Парковските клупи ќе се поставуваат на територија на Општина Чаир суцесивно зависно

e Organit të kontraktuar.

Bartësi i furnizimit është i obliguar lëndën e furnizimit ta sigurojë dhe montojë në afat prej 15 ditëve nga parashtrimi i urdhëresës me shkrim nga ana e Organit të kontraktuar.

VI. MËNYRA DHE AFATI I PAGESËS

Neni 6

Në afat prej 60 (gjashtëdhjetë) ditë pas situacionit të dorëzuar, të pranuar dhe të nënshkruar në mënyrë të rregulltë për dërgesën e mallrave.

VII. OBLIGIMET E BARTËSIT TË FURNIZIMIT

Neni 7

Bartësi i furnizimit është i obliguar:

- të përgjigjet në kohë në kërkesën me shkrim të Organit të kontraktuar sipas nenit 5, paragrafi 2 i kësaj kontrate dhe
- mallrat lëndë të furnizimit ti dorëzojë me karakteristika në tërësi sipas specifikacioneve.

VIII. OBLIGIMET E ORGANIT TË KONTRAKTUAR

Neni 8

Organi i kontraktuar është i obliguar:

- saktësisht t'i specifikojë kërkesat dhe nevojat për realizimin e furnizimit dhe kërkesën ta dorëzojë deri te Bartësi i furnizimit;
- të bëjë pagesën e çmimit të kontraktuar Bartësit të furnizimit në mënyrë dhe në afatin e përcaktuar në nenin 6 të kësaj Kontrate.
- të autorizojë të punësuar që do të kontaktojë me Bartësin e furnizimit dhe do të bëjë ndjekjen e realizimit të lëndës së furnizimit;

od потребите на Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен предметот на набавка да го испорача и монтира во рок од 15 дена од поднесување на писмен налог од страна на договорниот орган.

VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Во рок од 60 (шеесет) дена по уредно доставена, прифатена и потпишана ситуација за испорача на стоките.

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен:

- навремено да одговори на писменото барање на Договорниот орган согласно член 5 став 2 од овој договор и
- стоките предмет на набавка да ги испорача со карактеристики целосно во согласност со техничките спецификации.

VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 8

Договорниот орган е должен:

- точно да ги специфицира барањата и потребите за извршување на набавката и барањето да го достави до Носителот на набавката;
- да изврши плаќање на начин согласно член 6 од овој Договор и
- да определи лице кое ќе контактира со Носителот на набавката и ќе ја следи реализацијата на предметот на набавка.

IX. DËNIMI I KONTRAKTUAR

Neni 9

Në rast të tejkalimit të afateve të kontraktuara, Bartësi i furnizimit është i obliguar të paguajë dënim të kontratës në lartësi prej 0.2% në ditë për secilën ditë vonesë, por jo më shumë se 5% përqind nga vlera e përgjithshme e kontratës.

Pagesa e dëmit të kontraktuar e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, nuk e liron Bartësin e furnizimit nga realizimi i obligimeve të kontraktuara.

Detyrimi për pagesën e dënimit të kontraktuar shfaqet në momentin e mospëmbushjes së afatit të kontraktuar.

X. MBIKËQYRJE DHE KONTROLL

Neni 10

Organi i kontraktuar ka të drejtë të bëjë mbikëqyrje dhe kontroll mbi realizimin e lëndës së furnizimit për arsye të kontrollit të realizimit të rregulltë, në veçanti në aspekt të llojit, sasive dhe cilësisë, të materialit dhe pajisjeve, afateve të parashikuara, si dhe të tjera në lidhje me mbikëqyrjen në pajtim me rregullativat adekuate pozitive ligjore.

Vërejtje në pikëpamje të mënyrës së realizimit të punës, të materialit dhe pajisjeve të përdonura ose gjatë realizimit të punëve, mbikëqyrësi i përcaktuar nga ana e Organit të kontraktuar është i obliguar pa prolongim t'ia përcjellë Bartësit të furnizimit.

Neni 11

Mbikëqyrje profesionale mbi punët lëndë të furnizimit publik bën Organi i kontraktuar përmes Organit mbikëqyrës i cili i kontrollon cilësinë e punëve të realizuara, dinamikën dhe plotësimin e afatit për realizimin të punëve.

Organi mbikëqyrës në mënyrë të plotëfuqishme e përfaqëson Organin e Kontraktuar para Bartësit të furnizimit. Harxhimet për pagimin e Organit mbikëqyrës i bartë Organit i kontraktuar.

IX. ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 9

Во случај на пречекорување на договорените рокови, Носителот на набавката е должен да плати договорна казна во висина од 0.2% дневно за секој ден задоцнување, но не повеќе од 5% проценти од вкупната вредност на договорот.

Плаќањето на договорената казна предвидена во став 1 на овој член, не го ослободува Носителот на набавката од извршување на договорените обврски.

Обврската за плаќање на договорната казна настапува во моментот на неисполнување на договорениот рок.

X. НАДЗОР И КОНТРОЛА

Член 10

Договорниот орган има право да врши надзор и контрола над реализацијата на предметот на набавката заради контрола на уредно извршување, особено во поглед на видот, количините и квалитетот, материјалите и опремата, запазување на предвидените рокови, како и друго во врска со надзорот во согласност со позитивните законски прописи.

Забелешките во поглед на начинот на испорака, транспортот или монтирањето на потребната опремата, или на текот на нивното поставување, надзорот од страна на Договорниот орган е должен без одлагање да му ги соопшти на Носителот на набавката.

Член 11

Стручен надзор над предметот на набавка врши Договорниот орган преку Надзорен орган кој го контролира квалитетот на извршените работи, динамиката и исполнувањето на рокот за изведување на работите.

Надзорниот орган полноважно го застапува Договорниот орган пред Носителот на набавката. Трошоците за плаќање на Надзорниот орган ги сноси Договорниот орган.

XI. MËNYRA E PRANIM DORËZIMIT

Neni 12

Pas mbarimit të dërgesës dhe instalimit të mallrave, si dhe rekonstruimit të shtyllave ekzistuese Bartësi i furnizimit e njofton Organin e kontraktuar se lënda e kontratës është realizuar me dorëzimin e dokumentacionit i cili në mënyrë të duhur është nënshkruar nga Organi mbikëqyrës.

Neni 13

Organi i Kontraktuar dhe Bartësi i furnizimit janë të obliguar pa prolongim t'i qasen pranim dorëzimit.

Neni 14

Për pranim dorëzim përpilohet procesverbal i cili i përmban këto të dhëna në vijim në lidhje me atë:

- 1) a është realizuar lënda e furnizimit sipas kontratës, rregullativave dhe standardeve teknike;
- 2) a i përgjigjet cilësia e mallrave të vendosura cilësisë së kontraktuar, gjegjësisht cilat veprime Bartësi i furnizimit eventualisht duhet në shpenzim të tij përsëri t'i realizojë dhe në çfarë afati duhet t'i kryejë ato;
- 3) për cilat pyetje të natyrës teknike nuk është arritur pajtueshmëri në mes përfaqësuesve të autorizuar të palëve të kontraktuara dhe
- 5) data e mbarimit të punëve dhe data e kryerjes së pranim dorëzimit.

Procesverbali duhet të nënshkruhet nga ana e personave të autorizuar të dy palëve kontraktuese.

Neni 15

Nëse në procesverbalin nga pranim dorëzimi në mënyrë të dyanshme konstatohet se Bartësi i furnizimit në barë të tij duhet t'i kryejë disa veprime shtesë, Bartësi i furnizimit është i obliguar menjëherë të veprojë drejt kryerjes së atyre punëve.

XI. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ

Член 12

По завршување на испораката и поставувањето на стоките како и реконструкција на постоечките, Носителот на набавката го известува Договорниот орган дека предметот на договорот е завршен со доставување на документација уредно потпишана од Надзорниот орган.

Член 13

Договорниот орган и Носителот на набавката се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање.

Член 14

За примопредавањето се составува записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали предметот на набавка е испорачан според договорот, прописите и техничките стандарди;
- 2) дали квалитетот на поставените стоки одговара на договорениот квалитет, односно, кои дејствија Носителот на набавката евентуално треба повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорните страни и
- 5) датум на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Записникот треба да биде потпишан од страна на овластените лица на двете договорни страни.

Член 15

Ако во записникот од примопредавањето обострано се констатира дека Носителот на набавката на свој трошок треба да изведе одделни дејствија, Носителот на набавката е должен веднаш да пристапи кон нивно извршување.

XII. NDRYSHIME TË KONTRATËS GJATË VLEFSHMËRISË SË TIJ

Neni 16

Deri në ndryshimin e kontratës për furnizim publik gjatë vlefshmërisë së saj mund të vijë në rastet si në vijim:

për furnizim me mallra, nga bartësi fillestar i furnizimit të cilat nuk janë të përfshira në kontratën bazë, ndërsa për të cilat rrethana të paparashikuara janë të nevojshme, dhe nëse zëvendësimi i bartësit të furnizimit:

- nuk është e mundur për arsye ekonomike ose teknike, siç janë kërkesat në aspekt të zëvendësueshmërisë ose interoperabilitetit me pajisjen ekzistuese, shërbime ose instalime të furnizuara në kuadër të procedurës fillestare dhe

- do të shkaktojë vështirësi serioze ose zmadhim të dukshëm të shpenzimeve të organit të kontraktuar.

- Nëse ndryshimi është i nevojshëm për arsye të rrethanave që organi i kontraktuar nuk ka mundur ti parashikojë dhe nuk ndryshon në thelb natyra e kontratës për furnizim publik.

- nëse bartësin fillestar të furnizimit e zëvendëson operator tjetër ekonomik që i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuara fillestar në dokumentacionin tenderues të procedurës së realizuar dhe kush është trashëgimtari juridik i bartësit fillestar të furnizimit pas prestrukturimit të ndërmarrjes, duke përfshirë tërheqje, bashkim, lidhje ose falimentim, nëse kjo nuk përfshin ndryshime tjera të dukshme të kontratës dhe me këtë nuk anashkalohet zbatimi i ligjit për furnizim publik.

- nëse ndryshimi, pa marrë parasysh vlerës së saj, nuk është e rëndësishme kyçe në aspekt të paragrafit 4 të nenit 119 të ligjit për furnizime publike.

XII. ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

Член 16

До измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да дојде во следните случаи:

за набавка на стоки, од првичниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

- не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на првичната постапка;

- ќе предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на договорниот орган.

- Доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

- доколку првичниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој ги исполнува сите првично одредени услови во тендерската документација од спроведената постапка и кој е правен наследник на првичниот носител на набавка по извршено реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тоа не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на ЗЈН.

- доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) член 119 од ЗЈН.

Vlera e përgjithshme e ndryshimeve të kontratës për furnizim publik nuk duhet të tejkalojë 20 % të vlerës së kontratës fillestare. Nëse janë bërë më tepër ndryshime të njëpasnjëshme, ky kufizim zbatohet në vlerën e të gjitha ndryshimeve sëbashku.

XIII. NDËRPRERJE TË KONTRATËS

Neni 17

Në qoftë se njëra nga Palët e kontraktuar nuk i plotëson detyrimet e tij dhe ajo paraqet shkas për shkelje të kontratës, pala tjetër e kontraktuar mund të kërkon që detyrimi i tij të zbatohet pse ta ndërpres kontratën.

Kjo kontratë ndërpritet në veçanti nëse:

- kontrata është dukshëm e ndryshuar, që rezulton me obligim për realizimin e procedurës së re për furnizime publike;

- bartësi i furnizimit është ndodhur në njërin nga ato situata për të cilat organi i kontraktuar është dashur ta përjashtojë nga procedura e furnizimit publik, por për këtë fakt nuk ka qenë i njoftuar gjatë rrjedhës së procedurës ose

- kontrata nuk është dashur ti jepet bartësit të furnizimit për shkak të thyerjeve serioze të këtij ligji të cilat me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor i përcakton gjyqi kompetent.

Pala kontraktuese e cila e ndërpret kontratën për shkak të mosplotësimit të obligimeve kontraktuese, duhet pa prolongim ta njoftojë palën tjetër.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

XIII. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Доколку една од Договорните страни не ја исполнува својата обврска и тоа претставува основно кршење на договорот, другата Договорна страна може да побара нејзината обврска да биде спроведена или да го прекине Договорот.

Овој договор се раскинува особено доколку:

- договорот е значително изменет, што резултира со обврска за спроведување нова постапка за јавна набавка;

- носителот на набавка се наоѓал во една од ситуациите поради кои договорниот орган морал да го исклучи од постапката за јавни набавки, но за овој факт не бил запознаен во текот на постапката или

- договорот не требало да му се додели на носителот на набавка поради сериозни повреди на овој закон кои со правосилна судска пресуда ги утврдува надлежниот суд.

Договорната страна која го раскинува Договорот заради неисполнување на договорните обврски, мора неодложно писмено да ја извести другата страна.

XIV. RRETHANAT E JASHTËZAKONSHME

Neni 18

Organi i kontraktuar dhe Bartësi i furnizimit janë të pajtimit që asnjëra nga palët e kontraktuara të mos jetë përgjegjëse ndaj tjetrës për humbje, lëndim ose mosrealizim të dispozitave të kësaj kontrate të cilat janë shkaktuar si pasojë e rrethanave e jashtëzakonshme.

Palët e kontraktuara obligohen me shkrim ta informojnë palën tjetër të kontraktuar në rast të paraqitjes së rrethanave të jashtëzakonshme dhe do të kontraktojnë kushte të reja për realizim ose do ta ndërpresin Kontratën.

Neni 19

Nën rrethana të jashtëzakonshme nënkuptohen ndodhi të pavarura nga dëshira e palëve të kontraktuara, paraqitja e të cilave nuk mund të parandalohet ose të parashikohet dhe për shkak të të cilave plotësimi i detyrimeve të kontratës rëndohet ose pamundësohet, duke i përfshirë por jo duke i përkufizuar vetëm si: fatkeqësi natyrore, ndodhi shoqërore (grevë, trazira, luftë) dhe të ngjashme.

XV. ZGJIDHJA E KONTESTEVE

Neni 20

Të gjitha kontestet eventuale dhe mos marrëveshjet që do të dalin nga kjo Kontratë, palët e kontraktuara do t'i zgjedhin në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe traditave afariste me marrëveshje të ndërsjelltë.

Në qoftë se marrëveshja e ndërsjelltë nuk jep zgjidhje të pranueshme, për të gjitha kontestet eventuale kompetente është Gjykata Themelore e Shkupit II – Shkup.

XVI. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 21

Kjo Kontratë llogaritet si e lidhur dhe hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga të dy palët e kontraktuara.

XIV. ВИША СИЛА

Член 18

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една од договорните страни да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на договорот.

Член 19

Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие настанување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна) и сл.

XV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 20

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрата соработка и деловните обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку меѓусебното договарање не даде особено прифатливо решение, за сите евентуални спорови надлежен е Основниот Суд Скопје II – Скопје.

XVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Овој Договор се смета за склучен и стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Neni 22

Për gjithçka që nuk është parashikuar në këtë Kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative dhe rregullativat pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë.

Neni 23

Kjo Kontratë është e përpiluar në 6 (gjashtë) ekzemplarë, prej të cilave 2 (dy) për Bartësin e furnizimit dhe 4 (katër) për Organin e Kontraktuar.

Përpiloi / Изработил..... Г.Л.
Kontrollçi / Контролирал.....Н.А.
Miratoi / Одобрил.....N.R.

**ORGAN I KONTRAKTUAR / ДОГОВОРЕН ОРГАН
KOMUNA E ÇAIRIT
ОПШТИНА ЧАИР**

**Kryetar i Komunës / Градоначалник:
Visar Çaniu**



Член 22

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните прописи во Република Северна Македонија.

Член 23

Овој Договор е составен во 6 еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Носителот на набавката и 4 (четири) за Договорниот орган.

**BARTËS I FURNIZIMIT / НОСИТЕЛ НА НАБАВКА
Друштво за производство, трговија и
услуги ПАНДЕМ ДООЕЛ увоз извоз Струга
Shoqata për prodhimtari, tregëti dhe shërbime
PANDEM SHPKNJP eksport import Strugë**

**Person përgjegjës / Одговорно лице:
Марјан Цветаноски/Marjan Svetanoski**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Рок за Понуда 25.06.2021 | | | |
| Упатство за Понуда | Упатство за Понуда | Упатство за Понуда | Упатство за Понуда |
| 05-863/18 | | | |

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број __ 08875/2021 __ објавен од страна на Општина Чаир – Скопје, за набавка на стоки за набавка на **Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи, корпи за отпадоци** со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: РАНДЕМ дооел
- I.2. Контакт информации
- Адреса: Мирча Ацев 5а, Струга
 - Телефон: 077939999
 - Факс: _____
 - Е-пошта: randem@t.mk
 - Лице за контакт: Марјан Цветаноски
- I.3. Одговорно лице: Марјан Цветаноски
- I.4. Даночен број: 4026993105280
- I.5. Матичен број: 4633920

Дел II – Техничка понуда

II.1. Со доставување на понудата потврдуваме дека стоките предмет на набавка ќе бидат испорачани во целост согласно техничките спецификации.

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот¹ на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Дел 1: Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи

Вкупната цена на нашата понуда за дел I, вклучувајќи ги сите трошоци и поустети, без ДДВ, изнесува: 675.000,00 [со бројки] (Шестотини осумдесет и пет илјади денари) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 121.500,00.

Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

¹ Зборовите „рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран.

Листа на цени за дел 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Назив | Единица мерка | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена без ДДВ (3*4) | ДДВ |
| Клупа бр.1 | Парче | 40 | 11812,50 | 472500 | 85050 |
| Клупа бр.2 | Парче | 15 | 13500 | 202500 | 36450 |
| Вкупна цена на листата без ДДВ 675.000,00 Со зборови: шестотини седумдесет и пет илјади денари | | | | | |

III. 2. Дел 2: набавка, транспорт и монтажа на корпи за отпадоци

Вкупната цена на нашата понуда за дел 1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ [со бројки] _____) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Назив | Единица мерка | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена без ДДВ (3*4) | ДДВ |
| Корпи за отпадоци | Парче | 50 | | | |
| Вкупна цена на листата без ДДВ Со зборови: | | | | | |

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

___ Струга 23.06.2021 ___

Одговорно лице*

___ Марјан Цветаноски ___
(потпис)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Digitally signed
by MARJAN
CVETANOSKI
Date:
2021.06.23
11:40:04
+02'00'